

## ЗАСИЛЕН ПОЛИЦИСКИ ПРИТИСОК ВРЗ ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН



По налог на софиското Обвинителство, полицијата ќе ги проверува сите кои се потпишаа за регистрација на партијата на Македонците. Бугарските власти потврдија дека се врши детаљна полициска проверка на членството на партијата на Македонците, ОМО "Илинден" ПИРИН.

Според началникот на Секторот за внатрешни работи во реонот на Благоевград, комесарот Кирил Георгиев, по налог издаден од софиското Обвинителство треба да бидат испрашани сите 6.000 членови кои се на списокот на ОМО "Илинден" ПИРИН.

Од партијата, која го претставува македонското малцинство во Бугарија, соопштија дека Бугарија со сите средства се обидува да ја уништи ОМО "Илинден" ПИРИН и да ја оневозможи нејзината регистрација. ОМО "Илинден" Пирин остро протестира до властите во Софија поради засилениот полициски притисок врз партиското членство.

## КОШАРКАРСКИ ТУРНИР НА СПЕЦИЈАЛНАТА ОЛИМПИЈАДА

Во спортската сала "Јасмин" во Кавадарци пред голем број посетители се одржа третиот по ред Национален кошаркарски турнир на Специјалната олимпијада на Македонија. Овој Турнир беше во рамките на одржувањето на големата пан-европска манифестација - 2006 Со Европската кошаркарска недела. Со овој Турнир се одбележа и Светскиот ден на хендикепот.



## ЧЕТИРИГОДИШНА БОРБА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

По повод 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со хендикеп, под мотото "Заедно градиме општество за сите" во хотелот "Континентал" преку промоција на третата публикација "Системско законодавство за лицата со хендикеп - Македонска приказна", беа

презентирани резултатите од четиригодишната работа на првиот состав на Интерпартиската парламентарна лоби група за правата на лицата со хендикеп. Во текот на четирите години "Полио плус" интензивно работеше на полето на хендикеп, во насока на подобрување на законската рамка и статусот на лицата со хендикеп.

## СПРОТИВСТАВЕНИ ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ

Четириите предмети за кои Хашкиот трибунал не покрена обвинение ги заладува односите меѓу коалиционите партнери ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, бидејќи имаат спротивставени ставови. Според ВМРО-ДПМНЕ, сторителите на кривичните дела против цивилно население во војната во 2001 година треба да одговараат пред македонските правосудни органи.

Висок функционер на ДПА, пак, смета дека за четирите хашки случаи треба да важи Законот за амнестија. Портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети, вели дека случаите не треба да се процесуираат, бидејќи во земјата нема реформирано судство, обучени судии, опремено судници, ниту закон за соработка со Хашкиот трибунал.

ОБСЕ е на располагање да го набљудува процесуирањето на предметите од страна на македонските правосудни органи.

## ПОМОШ ЗА ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ

Фондацијата "Мобимак за Македонија" отвори нов број за донации, наменет за потребите на Здружението на децата без родители од детските домови на Република Македонија - "Иднина". За потребите на Здружението е отворен бројот 070 143 123 на кој со едно јавување се донираат 100 денари. Потоа парите ќе бидат префрлени на жиро-сметката на Здружението и ќе бидат искористени за ќебиња, постелнини, перници и сите потребни основни средства за живот.



**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**


За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** поим  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот

## ЕЛЕНА РИСТЕСКА - ЗАШТИТНО ЛИЦЕ НА НОВАТА ОПЕЛ КОРСА

"Авто Куќа" продолжува со промотивни активности во кои се вклучени личности, кои оставаат силен печат во јавниот живот во државата. Така, на 6 ноември беше претставена новата кампања за промоција на новата Опел Корса во соработка со М2 продукција и Елена Ристеска, која стана заштитно лице.

Според договорот, младата пејачка следната година ќе биде сопственик на нова Опел Корса 1.2 Спорт.

Во изминатиот период Опел интензивно работи на промена и на подобрување на својот имиџ, во согласност со современите животни трендови. Динамичноста, младешкиот дух и креативноста се основните карактеристики кои во себе ги носат новите автомобили од овој бренд.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.

Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави и војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 терминологи, речник на помалку познати поими од војната терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци  
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Буџакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексија на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци  
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје